

14631 pres-kliping • press-clipping


NOVINSKA DOKUMENTACIJA
NOVINSKO IZDAVAČKO PREDUZEĆE
PRESS PUBLISHING ENTERPRISE

Beograd — Knez Mihajlova 2/IX — Pošt. fah — P. O. Box 95,
Tel. 621-578 — Žiro račun — Current Account: 608-1-1572-1

Isečak iz lista

Newspaper cutting **НОВА МАКЕДОНИЈА**
СКОПЈЕ

24 III. 1971



Тома Шијаковик: Мусандра (Од изложбата во Париз)

НИЕ НА ПАРИСКАТА ИЗЛОЖБА МАКЕДОНСКИТЕ УМЕТНИЦИ ВО „ГРАН ПАЛЕ“

Париз, март

Девет експонати на деветмина современи уметници, дела на седуммина сликари и двајца скулптори во никој случај не можат целосно да информираат за уметничкото создавање во Македонија. Но, застапеноста на современите македонски уметници на париската изложба ако ја посматраме, пред сè, како афирмација за одделни автори, тогаш овој ликовен настан, секако, е мошне значаен за некои од нив.

Не навлегувајќи во тоа дали бројно доволно сме застапени, дали и во која мерка е направена неправда спрема неприсутните уметници од Македонија, може да се каже дека и изложените експонати не се вистински одраз на создавањето на одделни автори.

Пред сè, збор е за претставниците на најстарат генерација на нашата современа уметност, за застапеноста на Лазар Личеноски и Никола Мартиноски. Првиот е претставен со еден „Пејсаж од Елбасан“ (1934) и се има впечаток како намерно да е избрано едно негово дело кое не го прикажува вистинскиот Личеноски, познат по своите галички бачила, охридски долапи, крајбрежни пејсажи и други карактеристични теми од македонското поднебје. Мартиноски исто така е застапен

со еден свој „Автопортрет“ (1930) од Галеријата „Мартиноски“ во Крушево, кој навистина е карактеристичен за неговиот конструктивистички период, но не и за она негово создавање по кое секој од нас то препознава и го запомнува овој уметник.

Сликарите Кондовски, Калчевски, Перчинков, Шијаковик и Наумовски и скулпторите Хади Бошков и Граболовски, ве-увреме, дёка лично немаат причина а да не бидат задоволни од експонатите со кои се застапени во Париз. Тоа, главно, се нивни најнови дела и за изложбата се по-зажемени или од авторите, или од Музејот на современата уметност во Скопје.

Ако е збор за нездадоволство, тогаш Кондовски наполно е во право ако е нездадоволен од тоа како е „пласиран“ неговиот „Полиптих“ во „Гран Пале“. Овој експонат се наоѓа од задната страна на еден параван, пред самиот излез од изложбените простории. На „Полиптихот“ не му е дадено соодветно место на неговата ликовна вредност. Барем во почетокот на изложбата, слика на Кондовски беше најзабележана и од критичарите. За ова дело веќе пишуваше париски „Монд“ и го вброји меѓу модерните икони.

ЗА СИСТЕМАТИЧЕН ПРИОД

Неоспорно е дека во нашето општество има низа појави, екцеси и чудни ситуации, но сепак нашиот приод кон нив мора да биде систематичен, трезвен и одмерен.

Било најлошо она што би можело да се случи ако некој форум би почнал да се меша во такви прашања со законски и вонсистемски мерки.

Д-р Ернест Петрич, член на Извршниот совет на Словенија.
(Во Собранието на Словенија по повод филмот „Црвено класие“)

Но, ни се чини најголема неправда како кон македонските така и кон други уметници е направена во коментарот на каталогот за уметноста на нашиот век. (Сите текстови се пишувани од југословенски автори). Барем во француското издание не се споменува — освен Личеноски и Мартиноски — ниеден од другите седуммина македонски уметници. Наедно, во текстот се споменуваат редица имиња кои не се застапени на изложбата.

Наивниот сликар Вангел Наумовски моментно во Париз е застапен на две изложби: во „Гран Пале“ и во „Мона Лиза“. На првата изложба се наоѓа неговата слика „Самуиловиот дворец“, позајмена од Галеријата во Шид, а во познатата париска галерија „Мона Лиза“, каде минатата година самостојно излагаше со голем успех, овојпат на изложбата „Наивни уметници од Југославија“ е преставен со две слики.

Ристо Кузмановски